

2021041616

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Врз основа на член 210 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за начинот на спроведување на контролни здравствени прегледи на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/11), во насловот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членовите 1 и 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 3, зборовите „(периодични)“ и „(претходни)“ се бришат.

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

„На редовни систематски специјалистички прегледи, се упатуваат сите лица.

Редовните систематски специјалистички прегледи се периодични, согласно прописите за безбедност и здравје при работа, како и прописите кои се однесуваат на службата во Армијата на Република Северна Македонија.“

Член 5

Членот 5 се менува и гласи:

„На вонредни систематски специјалистички прегледи се упатуваат лицата, по претходно укажана потреба, и тоа:

- возачите на воени моторни возила од сите категории,
- лицата кои се упатуваат на школување во странство,
- припадниците на специјалните единици (воени падобранци и воени нуркачи),
- лицата кои учествуваат на вежби, обука, во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност,
- воените претставници на Република Северна Македонија, од член 199 став (1) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија,

- лицата кои се упатуваат на должности во командните структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката,

- лицата кои вршат служба изложена на висок ризик и

- лицата по наредба на претпоставен старешина, за оценка на здравствената способност, поради промена на здравствената состојба предизвикана од заболување или повреда.

Лицата од став 1 алинеја 8 на овој член, при упатување на вонредни систематски специјалистички прегледи, потребно е со себе да носат и карактеристика од претпоставениот старешина и опис и попис на работни задачи од работното место.“

Член 5

Во членот 6 зборот „(периодични)“, се брише.

Член 6

Во членовите 7 и 10 зборот „- установата“, се брише.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-437/3
16 февруари 2021 година
Скопје

Министер за одбрана,
Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.